

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Програмата за спорт и рекреација
на Општина Центар-Скопје за 2022 година

Се објавува Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2022 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на третата седница, одржана на 17.12.2021 година.

Бр. 09-6333/23
17.12.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Горан Герасимовски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на Општина Центар-Скопје на третата седница, одржана на 17.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Според Законот за локалната самоуправа и надлежностите на Општината, предвидено е:

- Обезбедување услови за развој на рекреативниот и масовниот спорт;
- Организирање, поттикнување и помагање спортски пригодни активности и манифестации од значење за локалната самоуправа и дефинирање на спортската политика во Општина Центар-Скопје;
- Со Програмата, врз основа на финансирањето на проектите во тековната година, се утврдуваат активностите на спортските настани и манифестации од интерес на Општината и пошироко;
- За дел од зацртаните определби во Програмата се распределуваат буџетски предвидените средства за финансирање по пат на барања за поддршка на проектите и програмите на спортските клубови, спортистите поединци од нивните матични спортски клубови, спортските здруженија, спортските институции и други организации, а врз основа на тоа и успехите од областа на спортот за тековната училишна и спортска година.

1. НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМАТА

Проектите што се содржини во Програмата за спорт и рекреација се подготвени во координација со Одделението за образование, млади и спорт, Советот на Општина Центар-Скопје и со вработени професори по физичко и здравствено образование во основните училишта во Општината.

2. ЦЕЛНИ ГРУПИ И КРАЈНИ КОРИСНИЦИ

2.1 Општо целни групи

Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2022 година ги таргетира ученичките/учениците и спортските клубови од Општина Центар-Скопје.

2.2 Крајни корисници

Ученички/ученици и спортски клубови од Општина Центар

3. ЦЕЛ (или ПРИОРИТЕТИ) НА ПРОГРАМАТА

3.1 Основни цели/приоритети

Рекреативен спорт чија цел е да пропагира и да промовира разновидни спортско-рекреативни содржини наменети за ученици, деца, млади, како и за граѓани-жители на Општина Центар-Скопје;

- Масовен спорт, со посебно внимание на активностите и на вежбите од забавно-рекреативен карактер;
- Заеднички интерес како можност да го обедини, координира и да го реализира рекреативниот спорт, со цел да го постави на повисоко спортско ниво;
- Младите да го користат слободното време за спортски активности прифаќајќи ги позитивните вредности што ги нуди спортот, притоа применувајќи и негувајќи ги како животни вредности во иднина;
- Масовно вклучување на младите, при што се промовираат, поттикнуваат, развиваат и се подигнуваат и натпреварувачкиот дух и фер играта;
- Поголем дел од Програмата да се реализира од Општината, а во некои активности Општината да се промовира и да се стави во улога на поддржувач и покровител.

3.2 Специфични цели/приоритети

4.2.1 Обезбедување квалитетна настава за ученичките/учениците во основните училишта

4.2.2 Обезбедување чиста и здрава средина за работа

4.2.3 Обезбедување поквалитетни услови за инклузивно образование

4.2.4 Обезбедување здрав физички развој на ученичките/учениците

4.2.5 Мотивација и наградување на најдобрите

4.2.6 Обезбедување квалитетни воннаставни активности и неформално образовани

4.2.7 Поттикнување натпреварувачки дух и фер игра

4.2.8 Развивање демократски капацитети кај ученичките/учениците

4.2.9 Надминување на социјалните разлики меѓу ученичките/учениците

4.2.10 Квалитетно исполнување на времето на ученичките/учениците и надвор од училишните часови

3.3 Одговорни сектори и одделенија

1. Сектор за јавни дејности

2. Одделение за образование, млади и спорт

3.4 Поврзаност со други области и сектори

1. Одделение за образование

2. Спортски клубови

4. ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

4.1 Проекти

1.УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ ИГРИ (ЛИГИ) ЦЕНТАР 2022

Спортските игри Центар 2022 традиционално се организираат и се реализираат под покровителство и во организација на Општина Центар-Скопје.

Се предвидува во 2022 година да учествуваат повеќе од 450 ученици од основните училишта во Општината. Натпреварите се играат во лига-систем, по Бергеров модел во повеќе дисциплини, и тоа: кошарка, фудбал, ракомет, одбојка, шах (швајцарски модел), пинг-понг и други спортски активности.

Во реализација на игрите се вклучени вработени од Одделението за образование, млади и спорт, ученици, наставници, судии и делегати од спортските федерации, а присутни се медицинско лице и полиција во рамките на својата надлежност.

Целни групи:

- Ученичките/учениците од предметна настава (од VI до IX одделение) во општинските основни училишта.

Очекувани резултати:

- Зголемена физичка активност на ученичките/учениците во развој
- Намалување на болестите на 'рбетниот столб
- Подобрување на состојбата на ученичките/учениците што имаат почетна фаза на 'рбетни заболувања
- Создавање здрави животни навики кај ученичките/учениците
- Поттикнување натпреварувачки дух и фер игра

Време на реализација: јануари-мај ноември -декември 2022 година

Реализатор: Одделение за образование, млади и спорт - Општина Центар

Вкупно средства: 500.000,00 денари/донација

надоместок за наставничките/наставниците + ПДД

2. АТЛЕТСКИ КРОС - ЦЕНТАР 2022

Општина Центар-Скопје организира атлетски крос со учесници-ученици од основните училишта од VI до IX одделение. Учениците се натпреваруваат во поединечна конкуренција во повеќе категории и делници според возраста и половата припадност, а на најдобрите во натпреварите им се доделуваат соодветни награди (пехари) за освоено I, II и III место. Со оваа активност се опфатени 280 ученици од сите основни училишта на територија на Општина Центар.

Целни групи:

- Ученичките/учениците од предметна настава (од VI до IX одделение) во општинските основни училишта.

Очекувани резултати:

- Зголемена физичка активност на ученичките/учениците во развој
- Намалување на болестите на 'рбетниот столб
- Подобрување на состојбата на ученичките/учениците што имаат почетна фаза на 'рбетни заболувања
- Создавање здрави животни навики кај ученичките/учениците
- Поттикнување натпреварувачки дух и фер игра

Време на реализација: во текот на 2022 година

Реализатор: Одделение за образование, млади и спорт - Општина Центар

3. ДОДЕЛУВАЊЕ СПОРТСКИ СТИПЕНДИИ НА ТАЛЕНТИРАНИ СПОРТИСТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Спортската стипендија ги опфаќа сите активни млади и талентирани спортисти од училиштата на територија на Општина Центар-Скопје, имајќи ги предвид и нивниот квалитет и успех со кој придонесуваат во промоцијата на Општината и на државата на домашен и на меѓународен план. Доделувањето стипендии се спроведува по пат на оглас за аплицирање и според условите за доделување - критериуми и Правилник.

Целни групи:

- Ученичките/учениците од предметна настава (од VI до IX одделение) во општинските основни училишта.

Очекувани резултати:

- Учество на разни натпревари од повеќе области на спортот и претставување на основните училишта од Општина Центар
- Создавање вистински вредности и навики кај ученичките/учениците
- Развивање, стимулирање и следење на талентот
- Поттикнување натпреварувачки дух и фер игра

Време на реализација: јануари-мај ноември-декември 2022 година

Реализатор: Одделение за образование, млади и спорт - Општина Центар

Вкупно средства: 690.000,00 денари

4. ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТИСТИ-ПОЕДИНЦИ, СПОРТСКИ ИНСТИТУЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Оваа финансиска поддршка ги опфаќа активностите на спортските клубови, спортистите (преку матичните спортски клубови што индивидуално учествуваат според агендите на меѓународните федерации, на спортски натпревари и турнири од балкански, европски или од светски ранг и постигнуваат врвни резултати), спортски институции, здруженија и други организации, како и организирање и спроведување проекти од спортот што со својата активност и квалитет придонесуваат за промоција на спортот, како на домашен, така и на меѓународен план, како и обезбедување спортска опрема, реквизити и спортски помагала за непречено и ефикасно спортување на спортските клубови и спортистите. Доделувањето средства се спроведува по пат на оглас за аплицирање и според условите за доделување - критериуми и Правилник.

Целни групи:

- Спортски клубови од Општина Центар

Очекувани резултати:

- Унапредување и афирмација на спортот во Општината
- Афирмација, подобрување и зголемување на спортските успеси на домашен и на меѓународен план

Време на реализација: еднократно, во текот на цела 2022 година

Реализатор: Одделение за образование, млади и спорт - Општина Центар

Вкупно средства 2.000.000,00 денари

5. КУПУВАЊЕ СПОРТСКА ОПРЕМА, РЕКВИЗИТИ И СПОРТСКИ ПОМАГАЛА

Оваа финансиска поддршка опфаќа купување спортска опрема, реквизити и спортски помагала што ги користат учениците од основните училишта за непречено и ефикасно спортување, со што се овозможува постигнување повисоки спортски цели. Планирана е набавка на пинг-понг маси, со кои треба да се промовира овој спорт меѓу учениците, но и меѓу повозрасните, а може да ги користат за рекреација по завршување на наставата во училиштата. Исто така, предвидена е набавка и на други спортски реквизити, редовно се обновуваат постојните што се од интерес за учениците и за граѓаните, а за кои се обезбедуваат средства за финансирање. Овие спортски реквизити се од огромно значење за нашите ученици и граѓани од аспект на рекреација и унапредување на физичкото здравје. Реализацијата на овој проект зависи од соработката со бизнис-заедницата и добивањето грантови од меѓународни организации и институции, со кои соработуваме или започнуваме соработка.

Целни групи:

- Ученичките/учениците, професори и основни училишта.

Очекувани резултати:

- афирмација, подобрување и зголемување на спортските успеси во Општината и надвор од неа.

Време на реализација: во текот на цела 2022 година

Реализатор: Одделение за образование, млади и спорт - Општина Центар

Вкупно средства: 0,00 денари

Оваа активност ќе се спроведе доколку се обезбеди донација или надворешен извор на финансирање.

5. СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

1. КК Работнички АД Скопје

Активност/настан: КК Работнички АД Скопје, учество во лига-системи

Организатор: КК Работнички АД Скопје

Време на реализација: во текот на цела 2022 година

Учесници: сите категории на клубот

Очекувани резултати: традиција, развој и унапредување на кошарката и промовирање на домашната и на меѓународната сцена.

Вкупно средства: 13.000.000,00 денари

6. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со Програмата во износ од **16.190.000,00** денари е предвидено со Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

Според можностите во тековната година, определени финансиски средства може да бидат обезбедени и од спонзорства и од донации. За активностите што ги опфаќа Програмата според нивната актуелност, општествен интерес и квалитет, а може да се појават во текот на 2022 година, можно е да бидат предвидени и дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје.

Активностите и реализацијата на Програмата ги следи Советот на Општина Центар-Скопје и неговите соодветни работни тела (комисии).

По реализацијата на проектите предвидени со Програмата, секој организатор и реализатор е должен до Советот на Општина Центар-Скопје да достави извештај за реализираниот проект.

LOO Спорт и рекреација		Вкупно расходи
42.	Стоки и услуги	16.190.000,00
425990; 426990	Училишни спортски игри Лига Центар 2022 Атлетски крос - Центар 2022	500.000,00
464120	Спортски стипендии за талентирани спортисти од подрачјето на Општина Центар-Скопје	690.000,00
463120	Финансиска поддршка на спортски клубови и спортисти	2.000.000,00
480190	Купување спортска опрема, реквизити и спортски помагала	0,00
463120	КК Работнички - учество во лига-системи	13.000.000,00

I. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа Програма стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-6333/22
17.12.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска с.р.